

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП**



К О Н К У Р С

**за запишување студенти на прв циклус на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2014/2015 година**

Штип, 2014 г.

Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски академски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2014/2015 година



Во согласност со член 108 и член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 26 – пречистени текстови) и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во учебната 2014/2015 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип објавува Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски академски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2014/2015 година.

I. Број на студенти

На единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во прва година на прв циклус универзитетски академски и стручни студии, за кои се стекнува универзитетска диплома или професионална диплома, во учебната 2014/2015 година ќе се запише следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	120	100/200	40	100/400	30	400	190
ШТИП							
Правни студии	50	200	20	400	10	400	80
СТРУМИЦА							
Правни студии	30	100	10	100	10	400	50
СКОПЈЕ							
Новинарство и односи со јавноста	40	100	10	100	10	400	60
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	410		170		170		750
КОЧАНИ							

Финансиски менаџмент	40	200	10	400	10	400	60
Меѓународна економија	20	200	10	400	10	400	40
Менаџмент и претприемништво	40	200	10	400	20	400	70
Сметководство, финансии и ревизија	40	200	20	400	10	400	70
Банкарство, финансии и осигурување	40	200	20	400	30	400	90
Маркетинг	40	200	20	400	10	400	70
ДЕЛЧЕВО							
Сметководство, финансии и ревизија	40	100	20	100	10	400	70
РАДОВИШ							
Менаџмент и претприемништво	20	100	10	100	10	400	40
Финансиски менаџмент	20	100	10	100	10	400	40
СТРУМИЦА							
Финансиски менаџмент	60	100	20	100	20	400	100
СКОПЈЕ							
Банкарство, финансии и осигурување	50	100	20	100	30	400	100
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ	20		10				30
ШТИП							
Историја	10	200	5	400			15
Археологија	10	200	5	400			15
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ	295		70		85		450
ШТИП							
Општа насока – Штип (тригодишни студии со можност за продолжување на соодветен модул во 4-та година)							
Општа насока - Фитомедицина *	20	200	5	400	5	400	30
Општа насока - Поледелство *	20	200	5	400	5	400	30
Општа насока - Преработка на анимални производи*	10	200	10	400			20
СВЕТИ НИКОЛЕ							
Општа насока - Преработка на анимални производи*	50	100	10	100	10	400	70
СТРУМИЦА							
Општа насока - Агроменаџмент *	30	100	5	100	10	400	45
Општа насока - Градинарство *	30	100	5	100	10	400	45
КАВАДАРЦИ							
Општа насока - Енологија *	40	100	5	100	10	400	55
Општа насока - Лозарство *	40	100	5	100	10	400	55
ПРИЛЕП							
Општа насока - Поледелство *	15	100	5	100	5	400	25
Општа насока - Фитомедицина *	15	100	5	100	5	400	25
Општа насока - Агроменаџмент *	15	100	5	100	10	400	30
БЕРОВО							
Рурален туризам	10	100	5	100	5	400	20
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА	79		29				108
ШТИП							
Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија							
Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија - Музичка теорија и музичка педагогија	10	200	5	400			15
Катедра за етнокореологија,	10	200	5	400			15

етномузикологија и народни инструменти - Етнокорееологија							
Вокално-инструментален оддел							
Катедра за пијано - Пијано	6	200	1	400			7
Катедра за дувачки инструменти – Вокално инструментална музика							
• Флејта	2	200	1	400			3
• Обоа	2	200					2
• Кларинет	2	200	1	400			3
• Хорна	2	200					2
• Труба	2	200	1	400			3
• Тромбон	2	200	1	400			3
Катедра за жичени инструменти – Вокално инструментална музика							
• Виолина	3	200	1	400			4
• Виола	1	200	1	400			2
• Виолончело	1	200	1	400			2
• Контрабас	2	200	1	400			3
Катедра за вокално пеење - Соло пеење	4	200	1	400			5
Оддел за џез студии							
Катедра за инструментален џез - Џез музика							
• Гитара	10	200	2	400			12
• Гитара (на англиски јазик)	5	200	2	400			7
• Џез труба	1	200	1	400			2
• Саксофон	4	200	1	400			5
• Џез тапани	3	200	1	400			4
• Пијано	4	200	1	400			5
• Џез бас	3	200	1	400			4
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА	20		10				30
ШТИП							
Класично сликарство	20	200	10	400			30
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА	35						35
ШТИП							
Филмска монтажа *****	5	200					5
Филмско сценарио *****	5	200					5
Филмска продукција	5	200					5
Филмска режија	5	200					5
Филмска фотографија *****	5	200					5
Филмска музика - Модул - аудио инженер - Модул звучен дизајн	5	200					5
Филмска костимографија *****	5	200					5
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	160		35		45		240
ШТИП							
Компјутерско инженерство и технологии	60	200	10	400	10	400	80
Компјутерски науки	60	200	10	400	10	400	80
Математика	20	200	10	400	20	400	50
КАВАДАРЦИ							
Компјутерско инженерство и технологии	20	100	5	100	5	400	30
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ	310		120		120		550

ШТИП							
Рударство	20	200	10	400	10	400	40
Геологија	20	200	10	400	10	400	40
Градежно инженерство	30	200	10	400	10	400	50
Архитектура и дизајн							
• Архитектура ****	20	200	10	400	10	400	40
• Модул – Дизајн и технологии на мебел и ентериер	40	200	10	400	10	400	60
• Модул – Пејзажна архитектура	20	200	10	400	10	400	40
КАВАДАРЦИ							
Индустриска логистика	40	100	10	100	10	400	60
ПРИЛЕП							
Рударство	30	100	10	100	10	400	50
Геологија	20	100	10	100	10	400	40
СКОПЈЕ							
Рударство	20	100	10	100	10	400	40
Геологија	20	100	10	100	10	400	40
СТРУМИЦА							
Градежно инженерство	30	100	10	100	10	400	50
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	105		45		20		170
ШТИП							
Германски јазик и книжевност **	20	200	10	400	10	400	40
Англиски јазик и книжевност **	50	200	20	400	10	400	80
Турски јазик и книжевност **	20	200	10	400			30
Македонски јазик и книжевност **	15	200	5	400			20
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	315		185		120		620
Општа медицина	70	200	60	400			130
Дентална медицина	25	200	25	400			50
Фармација	40	200	40	400			80
Медицински сестри - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Физиотерапевти - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Медицински лаборанти - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Оптометрија и очна оптика - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Забен техничар/протетичар - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Акушерки	30	200	10	400	20	400	60
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА	500		185		150		835
ГЕВГЕЛИЈА							
Туризам	50	200	15	400	10	400	75
Бизнис логистика	50	200	20	400	20	400	90
Бизнис администрација	70	200	20	400	20	400	110
СКОПЈЕ							
Бизнис логистика	70	100	40	100	10	400	120
Бизнис администрација	60	100	30	100	10	400	100
Хотелско-ресторанска насока	40	100	20	100	20	400	80
Гастрономија, исхрана и диететика	60	100	10	100	20	400	90
ШТИП							
Гастрономија, исхрана, диететика	60	100	20	100	20	400	100
Хотелско-ресторанска насока	40	100	10	100	20	400	70
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	160		70		10		240
РАДОВИШ							
Системи за автоматско управување	20	200	10	400			30
Обновливи извори на енергија	30	200	10	400			40

ШТИП							
Системи за автоматско управување	40	100	15	100			55
Обновливи извори на енергија	40	100	15	100			55
ГЕВГЕЛИЈА							
Обновливи извори на енергија	30	100	20	100	10	400	60
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	140		40		40		220
ВИНИЦА							
Производно машинство	20	200	10	400	10	400	40
Транспорт, организација и логистика	20	200	10	400	10	400	40
ШТИП							
Производно машинство	50	100	10	100	10	400	70
СТРУМИЦА							
Транспорт, организација и логистика	50	100	10	100	10	400	70
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	170		40		50		260
ПРОБИШТИП							
Нови технологии и материјали	20	200	5	400	10	400	35
Текстилно инженерство	20	200	5	400	10	400	35
ШТИП							
Текстилно инженерство	40	100	10	100	10	400	60
Текстил, дизајн и менаџмент	40	100	10	100	5	400	55
ПРИЛЕП							
Нови технологии и материјали	25	100	5	100	10	400	40
Текстил, дизајн и менаџмент	25	100	5	100	5	400	35
	2839		1049		840		4728

* Студентите на овие студиски програми по свое барање можат да добијат диплома за завршени тригодишни студии, а можат и да продолжат со студирање на еден од наведените модули.

** Студентите запишани на овие студиски програми во петти семестар имаат можност да се определат за еден од модулите: Наставна насока или Преведување, односно модулите: Наставна или Применета насока за студентите запишани на студиската програма Македонски јазик и книжевност

**** Во случај на предвидените студиски програми на единиците да се запишат помалку од 20 студенти, Универзитетот „Гоце Делчев“ го задржува правото да го распредели студентот на матичниот факултет или студентот да може да одбере друга активна студиска програма на која има слободни места. Исклучок се студиските програми кои по Конкурс имаат предвидено помали квоти од 20 студенти.

***** Ке се примаат документи од заинтересираните кандидатите доколку се акредитира студиската програма

НАПОМЕНИ:

Универзитетот ја организира наставата во првиот циклус на студии на соодветните единиците надвор од своето седиште, во местото каде што се врши уписот, до добивањето на диплома за освоените 180 кредити. Универзитетот го задржува правото во одредени случаи да ја организира наставата за дополнителните 60 кредити од првиот циклус на студии во седиштето на единицата, за добивање на диплома за прв циклус на студии.

II. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на прв циклус универзитетски и стручни студии имаат кандидати со завршено четиригодишно средно образование (кандидати со завршена државна матура; кандидати кои завршиле во претходните години пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура, односно училишна матура) во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука, кандидати со завршено четиригодишно средно образование (со завршена училишна матура), како и кандидати со завршено четиригодишно средно образование (со завршена меѓународна матура).

При пријавување на кандидатите за запишување на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во пријавните листови кандидатите можат селективно да ги набележат своите три можни приоритетни избори на студиски програми од различни единици кои се во рамките на Универзитетот.

Пример:

1. Државна квота, Факултет А
2. Кофинансирање, Факултет А
3. Државна квота, Факултет Б

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус на студии можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

На прв циклус универзитетски и стручни студии може да се запише лице кое положило државна матура или меѓународна матура.

Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус универзитетски и стручни студии во првиот уписан рок не се јави доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од член 108, став 1 од Законот за високо образование (Сл.весник бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), право на упис на прв циклус студии можат да имаат и лицата кои положили училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

На прв циклус универзитетски студии од областа на уметностите може да се запише лице кое положило државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование.

За вториот и третиот уписан рок кандидатите со државна матура, меѓународна матура, училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење се рамноправни.

Начинот на селекција и рангирање на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои конкурираат, и тоа:

а) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на државната матура (40 поени);

б) на студиските програми каде што селекцијата се врши само според успехот од средното образование (кандидати кои завршиле во претходните години, пред 2007/2008 година), општиот успех по сите предмети учествува со 100% и по таа основа можат да се добијат најмногу 100 поени;

в) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на училишната матура (20 поени);

г) студиски програми со посебни специфичности каде што селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (40 поени) и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите (60 поени);

д) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на меѓународната матура (шест предмети - 36 поени) и матурска тема (4 поени).

Во прилог на Конкурсот е дадена листа на студиските програми и видот на проверката на знаењата и умеењата на кандидатите (листа 1).

1. Основен критериум за селекција и рангирање на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Во зависност од видот на студиската програма, дополнителен критериум за селекција е проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите можат да освојат најмногу **100 поени, односно 80 поени**, и тоа:

а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, (**кандидати со државна матура или без матура**) може да освојат најмногу **100 поени**. Кај кандидатите со државна матура, општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%. Кај кандидатите кои се без матура, општиот успех по сите предмети постигнат во средно образование учествува со 100%. Кандидатите со училишна матура може да освојат најмногу 80 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со максимум 60 поени, а успехот постигнат на училишната матура учествува со максимум 20 поени.

а1) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со државна матура)** бодирањето се врши на следниов начин:

а.1.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка $X \cdot 12 =$ најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.1.2 Успех постигнат на државната матура

За кандидати кои положиле државна матура во учебна 2013/2014 година:

Кон оценката од секој екстерен предмет (вкупно **три екстерни предмети** E_1 , E_2 и E_3) се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) поделен со 20. По оваа основа можат да се добијат најмногу **30 поени** за трите екстерни предмети **(а)**.

Оценката од интерниот предмет (**И**) кој се полагал на државната матура се множи со **коэффициент 1,2**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени (б)**.

Оценката добиена на **проектната задача (П)** се множи со **коэффициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

$$(a) = E_1 + PR_1/20 + E_2 + PR_2/20 + E_3 + PR_3/20 = \text{најмногу } 30 \text{ поени}$$

$$(б) = И \times 1,2 = \text{најмногу } 6 \text{ поени}$$

$$(в) = П \times 0,8 = \text{најмногу } 4 \text{ поени}$$

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени (а+б+в)**.

За кандидати кои положиле државна матура пред учебна 2013/2014 година:

Кон оценката од секој екстерен предмет (вкупно **екстерни предмети** E_1 и E_2) се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) поделен со 20. По оваа основа можат да се добијат најмногу **20 поени** за трите екстерни предмети **(г)**.

Оценките од секој од **интерните предмети (И₁ и И₂)** кои се полагаат на државната матура се множат со **коэффициент 1,6**. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени (д)**.

Оценката добиена на **проектната задача (П)** се множи со **коэффициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (ѓ)**.

$$(г) = E_1 + PR_1/20 + E_2 + PR_2/20 = \text{најмногу } 20 \text{ поени}$$

$$(д) = И_1 \times 1,6 + И_2 \times 1,6 = \text{најмногу } 16 \text{ поени}$$

$$(ѓ) = П \times 0,8 = \text{најмногу } 4 \text{ поени}$$

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени (г+д+ѓ)**.

а2) Поените на кандидатите кои завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура се пресметуваат на следниов начин:

На студиските програми каде што селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати без матура)**, бодирањето се врши на следниов начин:

а.2.1. Успехот од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **20**. По оваа основа може да се добијат најмногу **100 поени**.

просечна оценка X 20 = најмногу 100 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 20 = 100$ поени)

а3) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со училишна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

а.3.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.

Формулата за пресметување на поените од успехот од средно училиште е:

просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.3.2. Успех постигнат на училишната матура

Оценките од двата предмета (**Пр₁** и **Пр₂**) кои се полагаат на училишната матура се множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени. Оценката добиена на проектната задача (**П**) се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени. Вкупниот успех од училишната матура (**а**) може да донесе најмногу 20 поени.

(а) = (Пр₁ + Пр₂)x1,6 + П X 0,8 = најмногу 20 поени

а4) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со меѓународна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

а.4.1. Успех од средното образование

Бодирањето се врши на следниов начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.4.2. Успех постигнат на меѓународната матура

Секоја оценка од шесте предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со **коефициент 1,2**. Вака добиените коефициенти се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени (б)**.

Оценката добиена на матурската тема се множи со **коефициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

$a_1 = 1$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_2 = 2$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_3 = 3$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_4 = 4$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_5 = 5$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_6 = 6$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

б = збир $a_1 + a_2 + \dots + a_6 =$ најмногу 36 поени

в = матурска тема X 0,8 = најмногу 4 поени

б+в = најмногу 40 поени

(пример со просек 5,00: $(5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 0,8) = 40$ поени)

б) На студиските програми со посебни специфичности селекцијата на кандидатите ќе се врши според **успехот од средното образование и со**

проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

в) На сите факултети каде се врши проверка на знаењата и умеењата успехот од проверката на знаењата и умеењата учествува со 60%, а општиот успех од средното образование учествува со 40%.

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаале државна матура, кандидати без матура и кандидати со меѓународна матура се врши на следниов начин:

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаале државна матура се добиваат согласно со точката а1), за кандидатите кои се без матура согласно со точката а2), односно точката а.4, за кандидатите со меѓународна матура од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаале училишна матура се врши на следниов начин:

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаале матура се добиваат согласно со точката а.2. од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,5. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши на следниов начин:

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата вреднувањето на успехот од проверка на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 10 поени.

Проверка на знаењата и умеењата ќе се спроведува на следниве факултети:

- А. Музичка академија
- Б. Ликовна академија
- В. Филмска академија
- Г. Факултет за образовни науки на студиските програми по Одделенска настава и Предучилишно воспитување

Начинот на реализацијата на проверката на знаењата и умеењата е даден во прилог на Конкурсот - Листа 1

III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип формира конкурсни комисиии за секоја единица (факултети и висока стручна школа). На Музичката академија, Ликовната

академија и Филмската академија се формира и Комисија за проверка на знаењата и умеењата на кандидатите.

2. Реализацијата на Конкурсот ќе ја следи Универзитетска конкурсна комисија, која се грижи за доследно почитување на одредбите од Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, одлучува по приговорите на прелиминарната ранг-листа и донесува решение за прием.
3. Рангирањето на кандидатите го врши Универзитетската конкурсна комисија.
4. На студиските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати кои имаат помалку од **40 поени**, добиени по сите основи. На Факултетот за медицински науки, на студиските програми по Општа медицина, Дентална медицина и Фармација во првиот и вториот уписен рок, не можат да се запишат студенти (во државна квота и во квотата со кофинансирање) кои имаат помалку од **80 поени**.
5. Конкурсните комисии на огласната табла и на веб-страницата на Универзитетот ги објавуваат поените од средното образование (среден успех) и резултатите од проверката на знаењата и умеењата на Музичка академија, Ликовна академија и Филмска академија. Кандидатот има право на приговор до Универзитетската конкурсна комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа.

Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите и се упатува до Универзитетската конкурсна комисија.

Решението на Универзитетската конкурсна комисија е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на Универзитетот.

По истекот на роковите за поднесување на приговори и за нивно решавање, Универзитетската конкурсна комисија објавува решение за прием на студенти за секоја единица на Универзитетот одделно (конечна ранг-листа), врз основа на која се врши запишување на студенти.

6. На студиските програми на кои по завршувањето на првиот уписен рок ќе останат непополнети места се врши запишување во втор и трет уписен рок.
7. Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати) факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, предност имаат

кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма.

Доколку во вториот уписан рок се повтори истата ситуација, се примаат онолку кандидати колку што е утврдено со Конкурсот, а предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма. Видот и соодветноста на наградите ги утврдува факултетот – носител на студиската програма.

8. Студентите во државна квота се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 100/200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ, студентите во квотата за кофинансирање се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 100/400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Вонредните студенти се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање.

9. На единиците на Универзитетот на кои се организираат студии на англиски јазик, 50% од квотата ќе се запишат државјани на Р. Македонија, а 50% странски државјани.

10. Универзитетот нема да наплатува партиципација за:

- лица без родители;
- лица од прв степен на инвалидност;
- воени инвалиди;
- лица растени во домови за напуштени деца.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

11. Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група, утврдени со одредбите од член 2 и член 4 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства („Сл. весник на РМ“ бр. 2/2002), во учебната 2013/2014 година ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број студенти на соодветна студиска програма. Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

12. Студентите од ромска националност, кои ќе се запишат во учебната 2014/2015 година се ослободени од партиципација за прв и втор

семестар согласно проектот на Владата на Република Македонија, Декада на Ромите.

IV. Запишување вонредни студенти

1. Како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат потпишано изјава во која се наведува причината за вонредното студирање под целосна лична одговорност.

2. Вонредни студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

V. Запишување на студенти со кофинансирање

1. На Универзитетот, како редовни студенти на одделните студиски програми, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ. Плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот од секој семестар.

3. Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува Универзитетската конкурсна комисија врз основа на ранг-листа.

4. Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

VI. Кандидати со завршено средно образование во странство

а) Странски државјани

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, **најмногу 10%** од квотата за упис на студенти за секоја единица на Универзитетот.

Заради правична родова застапеност, 50% од кандидатите треба да бидат од машки и 50% од женски пол.

На студиските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати (странски државјани) кои имаат помалку од **40 поени**, добиени по сите основи.

2. Странски студент кој аплицира да биде студент на студиските програми на Универзитетот треба да поседува: копија од потврдата издадена од Министерство за образование и наука за започнување на постапка за нострификација на дипломата од средно образование, копија од документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование, лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.
2. По примањето на апликацијата и разгледување на документите од страна на Универзитетот, странскиот студент се упатува на подготвителна настава, т.е. посетување на курс за јазици, за што Универзитетот издава потврда дека студентот е студент на Универзитетот и истиот е запишан на подготвителна настава на Универзитетот.
3. По завршување на подготвителната настава странскиот студент најдоцна до 1 септември ги поднесува следниве документи за упис на студиските програми на Универзитетот:
 - Сертификат А1 и А2;
 - Решение за нострификација на диплома за завршено средно образование издадено од Министерството за образование и наука;
 - Оригинални документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование;
 - Лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач (не постаро од 6 месеци);
 - Уверение за кривична неосудуваност на странскиот студент издадено од орган во државата од каде што доаѓа странскиот студент преведено на македонски јазик кај овластен судски преведувач.
4. На странските државјани кои се пријавуваат на Музичка академија, Филмска академија и Ликовна академија им се врши проверка на знаењата и умеењата.
5. Школарината за странските редовни студенти за учебната 2014/2015 година изнесува 1000 евра (во денарска противвредност) за една година на сите единици, освен на Факултетот за медицински науки, каде што за една година се наплаќа 1500 евра (во денарска противвредност) и 100 евра (во денарска противвредност) за лабораториски трошоци за секоја студиска година.
Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел на средното образование во странство

1. Кандидатите, државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од квотата, најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет.

VII. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

1. За обезбедување на правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Р. Македонија, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население во Република Македонија. Овие кандидати доставуваат потврда од Министерството за внатрешни работни за припадност на заедница која не е мнозинство во Република Македонија.

VIII. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеење и запишување

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ 2013/2014 ГОДИНА	I УПИСЕН РОК		II УПИСЕН РОК		III УПИСЕН РОК	
	ВИД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ					
	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења
Пријавување на кандидатите	13,14,15 август	13,14,15 август	27,29 август	27,29 август	11 септември	11 септември
Објавување на резултати од успехот во средно образование	20 август	20 август	3	3	16	16
Проверка на знаења и умеења*	16,18,19 август	/	30 август, 1 и 2 септември	/	12,13,15 септември	/
Објавување на резултати од проверката на знаења и умеења	20 август	/	3	/	16	/
Објавување на решение за прием на кандидатите	22 август	22 август	5 септември	5 септември	18 септември	18 септември
Запишување на кандидатите	25, 26 август	25, 26 август	9, 10 септември	9, 10 септември	19 септември	19 септември

X. Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- пријава за запишување;
- оригинални свидетелства од сите класови;

- државна матура, меѓународна матура или училишна матура;
- свидетелство за завршено средно образование;
- извод од матичната книга на родените;
- доказ за државјанство на РМ (уверение или решение).
- Потврда за уплатени:
- **300 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми за кои **не се врши проверка** на знаењата и умеењата, односно и уплата за административна такса од 50,00 денари;
- **500 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми **за кои се врши проверка** на знаењата и умеењата и уплата за административна такса од 50,00 денари.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 100000000063095
 Сметка на корисник 1600160330-788-18
 Приходна шифра 723019
 Програма 44
 Образец ПП-50

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава **IV**, точка 3.

Свидетелствата стекнати во странство на кандидатите од глава **VI**, дел а) и б) треба да бидат нострифицирани.

Во **Штип** кандидатите се пријавуваат на: Правен факултет, Економски факултет, Земјоделски факултет, Факултет за образовни науки, Факултет за природни и технички науки, Факултет за информатика, Музичка академија, Ликовна академија, Филмска академија, Факултет за медицински науки, Филолошки факултет, Факултет за туризам и бизнис логистика, Технолошко - технички факултет, Машински факултет и Електротехнички факултет.

Во **Струмица** кандидатите се пријавуваат на: Правен факултет, Економски факултет, Земјоделски факултет, Факултет за природни и технички науки и Машински факултет.

Во **Скопје** кандидатите се пријавуваат на: Правен факултет, Економски факултет, Факултет за природни и технички науки и Факултет за туризам и бизнис логистика.

Во **Кочани** кандидатите се пријавуваат на: Економски факултет.

Во **Радовиш** кандидатите се пријавуваат на: Економски факултет и Електротехнички факултет.

Во **Свети Николе** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет.

Во **Кавадарци** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет, Факултет за информатика и Факултет за природни и технички науки.

Во **Прилеп** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет, Факултет за природни и технички науки и Технолошко - технички факултет.

Во **Гевгелија** кандидатите се пријавуваат на: Факултет за туризам и бизнис логистика и Електротехнички факултет.

Во **Виница** кандидатите се пријавуваат на: Машински факултет

Во **Пробиштип** кандидатите се пријавуваат на: Технолошко - технички факултет.

Кандидатите заинтересирани за студиските програми предвидени во Берово и Делчево документите за пријавување ќе ги поднесуваат во Штип.

Запишувањето по објавената листа за прием се врши со оригинални документи.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација;
2. три фотографии (2 од 6x9; 1 од 4x5);
3. пријавни листови;
4. потврда за лично осигурување за период на траење на студиите од прв циклус во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно.
5. Потврди за уплати согласно Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни услуги на Универзитетот објавена во Универзитетски гласник број 25, од декември 2012 година

Студентот запишан на една студиска програма на некоја од студиските програми на Универзитетот како редовен, во текот на студирањето може да го промени својот статус и тоа:

- Редовен студент во државна квота во кофинансирање или вонредно студирање или на друга студиска програма со ист статус
- Не е дозволено префрлување од кофинансирање или вонредно студирање во државна квота

Листа 1

Студиски програми за кои се врши проверка на знаења и умеења

Факултет за музичка уметност	
Оддел за музичка теорија и педагогија	Солфеж, основи на хармонијата, пијано
Вокално-инструментален оддел	Вокално пеење (за пејачите) или инструмент (за инструменталците) и солфеж
Оддел за џез студии	Инструмент или интервју; солфеж
Оддел за етнокорелологија	Солфеж, етнокорелологија со физички предиспозиции
Ликовна академија	
Класично сликарство	Испитот трае 3 дена: Прв ден: - Цртање портрет по жив модел (класични сликарски техники на хартија) Втор ден: - Цртање акт по жив модел (класични

	сликарски техники на хартија) Трет ден: - Сликање мртва природа (техника акварел)
Филмска академија	
Филмска монтажа Филмско сценарио Филмска продукција Филмска режија Филмска фотографија Филмска музика Филмска костимографија	Испитот трае 2 дена: Прв ден: - Тест од општа култура - Проекција на игран филм - Писмена анализа на истиот - Разговор со кандидатите Втор ден: - Снимање на краток филм на зададена тема - Одбрана на снимениот филм * Како што е наведено од студентите се очекува веќе да знаат да снимаат краток филм.

КОНКУРСОТ Е ОБЈАВЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА:

<http://www.ugd.edu.mk/>